

Врз основа на член 163 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018) и член 53 став 2 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411, 5 ноември 2018 година), и Одлуката на Наставно-научниот совет на ФЗНХ (бр. 02-463/10 од 30.10.2020 год.), деканот на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, распишува

ИНТЕРЕН ОГЛАС

за избор на демонстратори за академската 2020/2021 година

За академската 2020/2021 година се распишува оглас за избор на **1** демонстратор, како помошници во наставно-образованиот процес на прв и втор циклус студии и тоа:

- 1. Еден демонстратор во научна област Ентомологија**, на предметните програми:
 - Општа ентомологија - фонд часови (3+2+2) на студиската програма (фито);
 - Специјална ентомологија I - фонд часови (3+2+2) на студиската програма (фито);
 - Специјална ентомологија II - фонд часови (3+2) на студиската програма (фито);
 - Ентомологија со фитофармација - фонд часови (3+2) на студиските програми (п, кбх, ол, лв);
 - Ентомологија со интегрална заштита - фонд часови (3+2+2) на студиските програми (п, хорти, олв, еко);

Критериуми за избор во демонстратор

Кандидатите треба да ги исполнуваат критериуми предвидени во Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018) и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 година).

За точката 1

- кандидатите треба да имаат завршено прв циклус (додипломски) студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во состав на УКИМ, на една од студиските програми на Факултетот, со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум);
- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии во соодветна област, студиска програма Фитомедицина модул Ентомологија, или на друга соодветна или сродна студиска програма.

Кандидатите треба да ги достават следните документи:

- Пријава за позицијата на која аплицираат согласно Интерниот оглас;
- Доказ (потврда за редовно запишан семестар) дека се студенти на втор циклус (магистерски) или трет циклус на студии (докторски студии) на соодветна област / студиска програма;
- Уверение за предвидени и положени испити (со оценки за положените испити), доколку кандидатот има положени испити;
- Доказ за завршен прв циклус студии според ЕКТС и освоени најмалку 240 кредити со просечна оцена за завршени студии (минимум 8,0) – Уверение за завршени прв циклус студии;

- Кратка биографија (активности во периодот на студирање, контакт тел./ e-mail);
- Потврда за активно познавање на македонски јазик, доколку студиите ги имаат завршено на некој друг јазик.

Факултетот го задржува правото да не ги ангажира избраните демонстратори, доколку во летниот семестар нема доволен фонд на часови, односно предмети.

Демонстраторите се избираат за ангажман во академската 2020/2021 година, по што кандидатите имаат право за повторна апликација.

Документите се доставуваат на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 3 – Скопје, во рок од 5 дена од денот на објавувањето на Интерниот оглас, односно од 2.11.2020 година.

Интерниот Оглас е објавен на веб страната на факултетот www.fznh.ukim.edu.mk